

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕН ДАНОК ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО ВО ПОСЕБНИ СЛУЧАИ

А - Подносител на Барањето

Назив на барателот		Град	
ЕДБ / ЕМБГ		Поштенски број	
Улица и број		Општина	
Име и презиме на подносителот на Барањето БВДМВ-ИЗ		контакт	моб.тел
_____ Датум _____			е-маил:

Б – Технички податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)									
2	Марка		6	Зафатнина на моторот (cm ³)						
3	Модел		7	Силина на мотор (kW)						
4	Тип		8	Ниво на емисија на издувни гасови						
5	Година на производство		9	Категорија на возилото						
10	Вид на моторно возило за кое се бара враќање на платен данок на моторни возила									
	Патнички моторни возила наменети за такси превоз на патници од член 21 став 1 од ЗДМВ									
	Патнички моторни возила со 8 или 9 седишта наменети за такси превоз на патници од член 21 став 2 од ЗДМВ									
	Патнички моторни возила со 8 или 9 седишта наменети за службен превоз на патници од член 21 став 2 од ЗДМВ									
	Возила за домување од член 21 став 3									
	Товарни трицикли или четирицикли наменети за комунална хигиена од член 21 став 4 од ЗДМВ									

В – Податоци за регистрација на моторно возило

11	Датум на прва регистрација во РСМ		13	Број на сообраќајна книшка	
12	Датум на увоз		14	Број на увозна царинска декларација	

Г – Податоци за платен данок на моторно возило

15	Име на инспорачателот на возилото или вршителот на услугата		
16	Број на фактура		
17	Износ на фактура (во денари)		
18	Износ на данок на моторно возило за што се бара враќање (во денари)		
19	Дата на плаќање на фактура со ДДВ		
20	Број на пријава за платен данок на моторни возила ПДМВ		
21	Број на увозна царинска декларација		

Д - Молам да се изврши враќање на платениот данок за моторно возило наведено во точка Б од ова барање на следната сметка:

_____	_____
Сопственик на сметката (сопственик на возилото)	ЕДБ / ЕМБГ
_____	_____
Трансакциска сметка / жиро сметка	Назив на Банката

